



"Радувај се, за верните преславна Пофалбо!... Радувај се, зашто спротивностите ги соедини; Радувај се, зашто рождеството и девственоста ги обедини! Радувај се, низ Тебе гревот првороден се разреши;... Радувај се, Надеж за благата севечни! Радувај се, Невесто Невестна!"

Пишува:
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Светата Православна Црква продолжува да ја прославува Божјата Мајка преку празникот Благодарствена химна кон Пресвета Богородица - Акатист.

Ке ве повикам со духот и со мислите да се пренесеме далеку од овде, во Светата Земја, за да се потсетиме на настаните поврзани со животот на Господ Исус Христос и Богородица, кои се воспеваат во оваа Химна.

Се јави Христос на земјата во тело. Гледајќи го ова чудо

недоволно сфатливо за човечкиот разум, преку Акатистот на Богородица да извикаме и да запееме: "Радувај се, не-тленен цвете!"

Да го воспалиме чудното раѓање на Христа, надумното раѓање на великиот Бог, Кој се јави на земјата како смирен Човек, за да ги привлече кон височините оние кои Го слават и го фалат. Кога ни се јави Создателот, нам, на создадените од Него, ни покажа нова твар. Тој излезе од бессемената утроба на Дева Марија и ја зачува невина како што беше. Затоа, гледајќи го чудото, да извикнеме кон Богородица и да запееме: "Радувај се, Ти си венец на воздржувањето! Радувај се, светол образ на воскресението; радувај се, Ти го откриваш ангелскиот живот! Радувај се, Ти си плодносно дрво на светлината; радувај се, од Тебе се хранат верните; радувај се, разлистено добросенчесто дрво, под Тебе многумина се потслонуваат! Радувај се, Ти си Го носела во утробата Избавителот на пленетите; радувај се, Ти си Го родила Учителот на заблудените! Радувај се, Ти Го молеше праведниот Судија; радувај се, преку Тебе им се проштеваат гревовите на многумина! Радувај се, облека на лишените од смелост; радувај се, љубов што победува секаква лоша желба!" Самиот Божествен Младенец дојде во светот за да му го покаже на страдалното човештво патот на спасението и да го води кон Бога Отецот. Неискажливото Слово целосно беше на земјата, без и најмалку да отстапи од небото. Неговото слегување беше Божествено, не беше промена на место, туку рождество од Дева, Која Бога Го прими. Затоа ја воспеваме како Место за несместливост Бог, Врата на чесното таинство - Врата на пречистата тајна, Глас сомнежен за неверните, Преславна пофалба за верните, Пресвета



"Raduvaj se, Stolbu na devstvenosta; Raduvaj se, Vrato kon spasenieto!... Raduvaj se, Ti gi prerodi sramno za-natite; Raduvaj se, Ti so um gi obdari vo bezumie padnatite!... Raduvaj se, Ti Go rodi Seja-ot na -istotata!... Raduvaj se, na verni te so Gospoda soedi nuvawe!... Raduvaj se, na sveti te du{ i Nevesto-ukrasi tel ke!"

Колесница на Оној Кој седи на Хирувимите, Преславно Живеалиште на Оној, Кој седи на Серафимите! Таа е тврда поткрепа на верните, надеж на вечниот живот и вечните богатства. Низ Неа рајот за нас се отвори и Таа е Клуч на Христовото царство. Затоа да ѝ запееме на Богородица: "Радувај се, за верните преславна Пофалбо!... Радувај се, зашто спротивностите ги соедини; Радувај се, зашто рождеството и девственоста ги обедини! Радувај се, низ Тебе гревот првороден се разреши;... Радувај се, Надеж за благата севечни! Радувај се, Невесто Невестна!"

Сите ангели се восхитени од тајната Божја. Тие се зачудени од големото дело на

Божјото овоплотување зашто недостапниот како Бог, Го гледаа како Човек на сите пристапен, Кој живее со нас. И красноречивите беседници (говорници) станаа како неми, како безгласни, пред Тебе, Богородице. Ти ги јави и ги покажа мудрите како немудри. Тие не умеат да кажат, не можат да објаснат, како Дева остана кога си родила. Ние сме восхитени пред Божјото таинство и со љубов и вера, верно Те прославуваме како Живеалиште на Божјата премудрост, Скровиште на Неговата промисла, Просветител-

"РАДУВА РОДИЛА УЧИТЕ

ка на многумина со разум, Ко- раб за оние кои сакаат да се спасат, Пристаниште за оние кои пловат во животот. "Раду- вај се, лукавите соблазнители полудеа; Радувај се, басно- творците во безумие пропад- наа! Радувај се, Ти ја раскина мудроста Атинска; Радувај се, Ти ја полниш секоја мрежа рибарска! Радувај се, од безд- ната на незнаењето извлеку- ваш;... Радувај се, Невесто Не- невестна! - се пее во една од црковните песни на оваа Хим- на (Икос 9-ти).

Создателот на сè, сакајќи светот да го спаси, добровол- но дојде во него. Украсителот на сè, иако беше Пастир Бо- жествен, заради нас Човек ста- на. "Бог се јави во тело". Бог се јави заради нас како Човек.

Во четвртиот дел на Благо- дарствената химна ја воспева- ме Дева Богородица како кре- пост, закрила на девствените и на сите кои прибегнуваат кон Неа, зашто Творецот на небото и на земјата ја напра-

ви Пречиста, кога се всели во Нејзината утроба. Тој сите ги научи да ѝ пеат и да ѝ пови- куваат: "Радувај се, Столбу на девственоста; Радувај се, Вра- то кон спасението!... Радувај се, Ти ги прероди срамно зач- натите; Радувај се, Ти со ум ги обдари во безумје паднати- те!... Радувај се, Ти Го роди Сејачот на чистотата!... Раду- вај се, на верните со Господа соединување!... Радувај се, на светите души Невесто-украси- телке!" Поради тоа што во Неј- зината утроба се всели Бог, ја воспеваме како брачна Одаја на бесемеено вневестување - Дом на бесемеено невестин- ство. А бидејќи пред раѓање- то, за време на раѓањето и по раѓањето на Христос остана- ла засекогаш невина, Дева ја воспевуваме како "Столб на девството". Таа е првата девој- ка на светот која се ветила на вечна девственост и со Божја помош добила највисоко ду- ховно совршенство и Нејзе, како навистинска "Началница

на духовниот растеж", Која го обновила гревовниот и смр- тен свет ѝ благодариме што е наша заштитничка пред Бога и ги поврзува верните со Бога. Во песните посветени на Бого- родица велиме дека Нејзина- та девствена утроба е попрост- рана од небесата. Зошто? Затоа што во себе Го собра Бога. Значи, Бесконечниот и Безграничен Бог се смести во мајчината утроба. Бог ги исполнува небото и земјата. Бог е насекаде. Тој е и сега покрај сите нас и нè слуша кога Го славиме, кога Му зборуваме, кога читаме за Него, кога Му пееме: Но, како што се вели во овој дел од оваа Благодар- ствена химна, бессилна е се- која песна која сака да ја оп- фати Божјата сила и величина, Божјата милост и добрина. И да Му принесеме песни рам- ни по број на морскиот песок, со ништо достоинство не сме Му возвратиле на Пресветиот цар за она што ни го дал нам, кои Му извикуваме: "Алилуја!" (Сла- вете Го Бога). Во оваа Химна, Светата Дева ја гледаме како светлоносно Кандило, кое им се јави на оние кои беа во темнина. Таа, откако го запали духовниот оган, ги води сите кон Божествена мудрост, кон Божествено познание. Таа со светли небесни зраци навле- гува во умот и во душиите на луѓето, ги просветува за да го спознаат Бога, ги отргнува од мракот. Таа е Лач на духов- ното сонце, Светило на Свет- лоста која не заоѓа, Молња која ги просветува душиите, Река со обилно течение. Од неа, како од гром се плашат непријателите. Низ Неа изгре- ва и блеска многусветлата просвета. Таа се моли пред Бога за простување на грев- овите на луѓето, ја исчистува нивната совест, ја отстранува гревовната скверност и затоа ја споредуваме со Бања која ја мие совеста. Богородица доброволно, со своја соглас- ност, со своја волја ја исполни и ја одржа Божјата волја, го зачува Божјото слово во Неј- зиното срце, како семе посеа- но на добра земја кое раѓа плод во светоста. Таа му до- несе радост на цел свет и затоа ѝ пееме: "Радувај се, Чашо која радост црпеш! Радувај се, Кадило на Христовото бла-

гоухание; Радувај се, Животу на таинственото радување!" Милостивиот разрешител на сите долгови човечки, поса- кал да му подари милост на светот и да им ги прости грев- овите на сите луѓе и Самиот дојде во светот при оние кои отстапиле од Неговата благо- дет. Значи, си спомнуваме за вечната Божја милост. Самиот Бог прима човечки образ за да му објави на светот дека назначението на човекот, не- говиот призив е Божествен. Христос, по Своја слободна волја, ги примил на Себе грев- овите на светот и ги зел на Крстот, за да го искупи светот од гревот и да ги победи адот и смртта. Во овој дел на Бо- гослужбата пресвета Дева ја воспеваме како Жив духовен храм зашто Господ Седржи- телот (Кој држи сè во Својата рака), се всели во Нејзината утроба. Неа ја фалиме како Скинија на Бога - Слово, по- голема и посвета од Свети- њата на Светињите. Таа е воз- дигната во светот на духов- ната убавина и светлина.

**Со благослов на Неговото
Високо Преосвештенство
Митрополит г. Горазд**



**ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
МОЛИТЕЛКА ЗА ДОБРОТО НА СВЕТОТ**



АПЕЛ

Манастирот "Си Свети" има огромно културно и историско значење, тоа е свето место на многу чуда. Редакцијата "Македонско сонце" упатува апел до сите Македонци во државава и до оние кои се наоѓаат насекаде во светот да го дадат својот финансиски придонес за негово обновување и одржување, за да го зачуваме од забот на времето.

Чудата на манастирот "Си Свети" се бројни за: исцеление, имање пород, одржување во живот, среќа, радост и сл.

**МАНАСТИР "СИ СВЕТИ"
("СИТЕ СВЕТИИ")**

Жиро-сметка:
530-0003005453-64
ОХРИДСКА БАНКА А.Д.
ОХРИД

**Ј СЕ, ТИ СИ ГО
ЛОТ НА ЗАБЛУДЕНИТЕ"**